

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ И СТВАРНОПРАВНИТЕ ОДНОСИ ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.150 од 02.09.2015 година

Член 1

Во Законот за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 85/2008, 148/11 и 10/15) во членот 190 став (1) зборовите: “3.000 до” се бришат.

Ставот (2) се менува и гласи:

„ Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице.“

Член 2

Членот 191 се менува и гласи:

„(1) За прекршоците од членот 190 на овој закон, пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд, се спроведува постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог согласно Законот за прекршоците.

(2) Агенцијата води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на постапката.

(3) Во евиденцијата од ставот (2) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот и бројот на прекршочниот платен налог кој му се издава.

(4) Личните податоци од ставот (3) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(5) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува директорот на Агенцијата.“

Член 3

По членот 191 се додава нов член 191-а кој гласи:

“Член 191-а

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно Законот за прекршоците.“

Член 4

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој закон.

Член 5

Се овластува Законодавно-правната комисија при Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај.

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.